



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 18 јуни 1956
Број 16

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 30 динари
Чековна сметка број 802-Т-698

112.

На основа чл. 5 од Законот за сузбивање и уништување на плевелите („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55), Извршниот совет до-
несува

УРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА СЕМЕЧИСТАТЕЛНИТЕ СТАНИЦИ И ТРИЕРИТЕ ВО ЈАВНА УПОТРЕБА И ЗА КОНТРОЛАТА НА СЕМЕНСКИОТ МАТЕРИЈАЛ

I. Работата на семечистателните станици и триерите во јавна употреба

Член 1

Општествените земјоделски стопанства, задружните и други стопански организации и установи можат да осниваат семечистателни станици.

За да се користат овие станици за јавна употреба, се регистрираат кај надлежниот народен одбор на општината, а се должни да ги исполнуваат сите услови пропишани со оваа уредба.

Доколку во населеното место нема семечистателна станица индивидуалните производители можат да држат триер во јавна употреба.

Член 2

Народниот одбор на општината може со решение да одобри и на индивидуален производител за да го стави својот триер во јавна употреба во случај кога во населеното место нема семечистателна станица или пункт или нивниот капацитет е недоволен за да ги задоволи потребите.

Индивидуалниот производител кој добил одобрение за користење на својот триер за јавна употреба е должен да ги исполнува сите пропишани обврски за оснивање и работа на семечистателните станици.

Член 3

Основен задаток на семечистателните станици е да вршат чистење на семенскиот материјал од плевели и механички нечистотии и обеззаразување на истиот од болести и штетници и по можност механичка селекција на семето.

Член 4

Семечистателните станици покрај задатокот од претходниот член се должни:

а) да ги држат во исправна состојба машините и другиот инвентар за чистење и обеззаразување на семе;

б) да наплатуваат одредени надоместувања за чистење и обеззаразување на семето и издаваат потврди за наплатените надоместувања;

в) да испраќаат потребен извештај и даваат сведенија до надлежниот орган на општината.

Член 5

Стручен надзор над работата на семечистателните станици и триерите на индивидуалните производители во јавна употреба вршат надлежните органи на инспекцијата во земјоделството.

Член 6

Најмалку еден месец пред есенската и пролетната сеидба задолжително се врши преглед на машините во семечистателните станици и триерите на индивидуалните производители што се во јавна употреба.

Прегледот од предниот став го врши стручна комисија што ја назначува народниот одбор на општината.

Член 7

При стручниот преглед од претходниот член, комисијата за најдената техничка состојба на машините за чистење и обеззаразување на семето составува записник и одредува рок за отклонување на констатираните неисправности во својот наод.

Член 8

Висината на надоместувањето за чистење на семе го одредува народниот одбор на општината.

II. Контрола на семенскиот материјал за сеидба

Член 9

Контрола за семенскиот материјал, кој согласно член 5 став 1 од Законот за сузбивање и уништување на плевелите може да се сее само по прочистување од плевелните семиња, се врши со преглед на потврдите предвидени со член 4 точ. б од оваа уредба и по потреба со преглед на семенскиот материјал на лице место.

Семенскиот материјал на производителите кои имаат сопствен триер што не е во јавна употреба, се контролира со повремен преглед на лице место.

Член 10

Контрола на семенскиот материјал во смисла на член 9 од оваа Уредба вршат земјоделските стручњаци во народните одбори на општините и надлежната инспекција за земјоделство.

Член 11

Надлежниот републички орган за земјоделство ќе пропише образец и упатство за издавање потврди предвидени со член 4 точ. 6 од оваа уредба што треба да ги издаваат семечистателните станици и сопствениците на триерите што се во јавна употреба.

Член 12

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба по потреба донесува републичкиот орган надлежен за работи на земјоделството.

Член 13

Оваа уредба влегува во сила петнаесеттиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 133

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

113.

На основа чл. 1 од Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/56), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

За усмерување изградбата на станбени згради се оснива Републички фонд за станбена изградба (во натамошниот текст: фонд).

Член 2

Републичкиот фонд за станбена изградба е самостоен општествен фонд и има својство на правно лице.

За своите обврски фондот одговара со своите средства.

Член 3

Од средствата на фондот можат да се даваат заеми во текот на годината само во височина на остварените приходи.

Непотрошените средства од фондот во текот на една година се пренесуваат во наредната година.

Член 4

Фондот има своја резерва, која изнесува 5% од постоеките средства.

Член 5

Средствата на фондот се вложуваат кај Народната банка, која ја обавува работата во врска со одобрувањето на заемите како и енуитетската служба по одобрените заеми.

Со посебен правилник на фондот поблиску ќе се регулираат работите од претходниот став.

ІІ. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ

Член 6

Средствата на фондот се формираат: од делот на средствата на општинските фондови за кредитирање на станбената изградба, што се определуваат со Општествениот план на Републиката;

од уплатите на придонесот за станбена изградба што го плаќаат обврзниците одредени во чл. 7 од Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/56 год.);

од други приходи кои ќе ги одреди Републиката, а со кои таа располага;

од дотации;

од интересот на вложените средства на фондот кај Народната банка и од интересот на одобрените заеми од фондот;

од други разни приходи.

Покрај изворите од претходниот став, во фондот влегуваат и следните средства:

ануитетите по сите кредити одобрени за изградба станбени згради за бегалците од Егејска Македонија;

дотации за изградба станбени згради за бегалците од Егејска Македонија;

други средства наменети за изградба станбени згради за бегалците од Егејска Македонија.

Член 7

Средствата на фондот можат да се употребат за давање заеми за станбена изградба на општинските фондови за станбена изградба, на стопанските организации и на установите со самостојно финансирање.

Средствата предвидени во чл. 6 ст. 2, Републичкиот фонд за станбена изградба ќе ги дава во вид на кредити на општинските фондови, исклучиво за изградба на станови за бегалци од Егејска Македонија. Корисници на овие кредити можат да бидат само народните одбори.

Заемите на корисниците од став 1 се даваат за изградба, доградба, или довршување на нови и за поправка на станбените згради што постојат, а заемите од став 2 за новоградба, довршување на нови и купување на станбени згради.

Член 8

Заеми на корисниците од став 1 од претходниот член можат да се даваат под следните услови:

на општинските фондови со максимален рок за отплата 20 години и минимална камата — 1%;

на стопанските организации со максимален рок за отплата 30 години, минимална камата — 2% и сопствено минимално учество — 25%;

на установите со самостојно финансирање со максимален рок за отплата 40 години, минимална камата 1% и сопствено минимално учество 15%.

Заеми на корисниците од чл. 7 став 2 ќе се даваат за отплата во рок од 50 години, со камата 1% и сопствено минимално учество — 5%.

Во границите утврдени во претходниот став, со правилата на фондот поблиску ќе се одредат условите за давање заеми и начинот на давањето (со конкурс или на друг начин).

III. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

Член 9

Со фондот управува управен одбор од 5 до 7 члена.

Управниот одбор на фондот го назначува Извршниот совет кој поставува и претседател на истиот.

За својата работа Управниот одбор на фондот одговара пред Извршниот совет.

Член 10

Управниот одбор на фондот ги врши нарочно следните работи:

1. донесува правила на фондот;
2. во почетокот на секоја година составува и предлага програм за употребата на средствата на фондот;
3. по истекот на секоја година составува завршна сметка на фондот;
4. ги одобрува договорите со кои ќе се даваат заеми од фондот;
5. ги врши и сите други работи во врска со управувањето на фондот.

Член 11

Со правилата на фондот поблиску ќе се одреди начинот на работењето на фондот и услови за располагање на средствата на фондот. Во правилата нарочно се одредуваат:

1. правата и должностите на управниот одбор на фондот;
2. лица кои се овластени за потпишување на фондот;
3. услови за давање на заеми (висина на заемот, рок за отплата, интерес и друго; и начинот на давањето на заемот (со конкурс или на друг начин);
4. начинот и формите за обезбедување на дадените заеми од фондот;
5. начин на составувањето на програмот за употреба на средствата на фондот и завршната сметка.

Правилата на фондот ги одобрува Извршниот совет.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 12

За повреда на одредбите на оваа уредба ќе се применуваат казнените одредби предвидени во член 45 од Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба („Службен весник на НРМ“ бр. 26/55) е должен во рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа уредба да состави завршна сметка за досегашното работење, и истата да ја достави за одобрување на Извршниот совет.

Член 14

По одобрување на завршната сметка на фондот од претходниот член, целокупната актива и пасива ќе се пренесе на овој фонд.

Член 15

Од денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите на Уредбата за фондот за кредитирање на станбената изградба („Службен весник на НРМ“ бр. 26/55).

Член 16

Средствата доделени на народните одбори во текот на 1955 година за изградба на станови за бегалците од Егејска Македонија, ќе се сметаат како кредит.

Член 17

Се овластува републичкиот управен орган надлежен за работите на станбената изградба да донесе поблиски прописи за спроведување на оваа уредба.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 131

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

114.

На основа глава XIX точка 7 од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1956 година, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Средствата на Републичкиот фонд за истражувачки работи служат за геолошко-рударски истражувања и технолошки испитувања на металите, неметалите и јаглените.

Член 2

Фондот за истражувачки работи (во натамошниот текст-фондот) е правно лице и за своите обврски одговара со своите средства.

Член 3

Непотрошените средства на фондот во текот на една година се пренесуваат во наредната година.

Член 4

Администрацијата на фондот ќе ја обавува Заводот за геолошки истражувања.

Член 5

Средствата на фондот се водат на посебна сметка кај Народната банка на ФНРЈ.

Одобрената пресметка на фондот, Управниот одбор на фондот е должен да ја достави на Народната банка за извршување во рок од 15 дена по одобрувањето.

II. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

Член 6

Со фондот управува Управен одбор од 7 до 9 члена.

Управниот одбор на фондот го именува Извршниот совет кој именува и претседател на истиот.

За својата работа Управниот одбор на фондот одговара на Извршниот совет.

Член 7

Управниот одбор на фондот ги врши нарочно следните работи:

- 1) донесува правила на фондот;
- 2) составува програма за истражувачките работи;
- 3) врз основа на одобрената програма составува пресметка на фондот;
- 4) на крајот на годината составува завршна сметка на фондот;
- 5) врши надзор над употребата на средствата на фондот;
- 6) ги обавува и сите други работи во врска со управувањето и работењето на фондот.

Правилата на фондот, програмата за истражувачките работи, претсметката и завршната сметка на фондот ги одобрува Извршниот совет.

Член 8

Со Правилата на фондот поблиску ќе се одреди начинот на работењето на фондот и условите за користење на средствата на фондот.

III. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 9

Средствата на фондот по одобрување на програмата за истражувачките работи, Управниот одбор на фондот ги доделува на инвеститорите кои ќе ги изведуваат работите.

Средствата на фондот се доделуваат неповратно.

Член 10

Доделените средства од Управниот одбор на фондот инвеститорот може да ги користи само за одредената намена.

Користењето на средствата од фондот може да стане само по исполнувањето на условите предвидени во Уредбата за изработување на инвестиционите програми.

Член 11

Корисниците на средствата од фондот должни се да извршат продажба на корисните ископини (руда) добиени при изведување на рударските истражувања.

Приходите добиени од продажба на корисните ископини (руда), по одбиток на трошоците, се уплатуваат во фондот.

IV. ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ

Член 12

Наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите на фондот е претседателот на Управниот одбор на фондот, а во негово отсуство членот кој ќе го одреди Управниот одбор.

Член 13

Средствата на фондот можат да се користат само до висината предвидена со претсметката на фондот.

Член 14

Вирманисување по одобрената претсметка на фондот, може да врши Управниот одбор на фондот по одобрување на Извршниот совет.

Член 15

Управниот одбор на фондот назначува и сметкополагач за извршување на претсметката на фондот.

Сметкополагачот на фондот должен е да води евиденција за наплатените и потрошени средства како и да ракува со средствата на фондот и одговара за својата работа согласно одредбите за ракување со буџетските средства и за сметкополагачите по прописите на буџетот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

ИС бр. 135

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

115.

На основа член 13 став 3 од Законот за сузбивање и уништување на плевелите („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

**ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ
НА ЛИЦАТА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ
И УСТАНОВИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ОПШТИ АКЦИИ ЗА СУЗБИВАЊЕ
И УНИШТУВАЊЕ НА ПЛЕВЕЛИТЕ**

Член 1

На лицата, организациите и установите, кои се задолжени на основа член 11 од Законот за сузбивање и уништување на плевелите да учествуваат во општите акции за сузбивање и уништување на плевелите со свои средства и апаратура, им припаѓа надоместување по одредбите на оваа уредба.

На сопствениците на средствата и апаратурата од предниот став им припаѓа надоместување само тогаш, ако тие средства и апаратури се ползувани на земјиште — објекти, што не се нивна сопственост.

Член 2

Висината на надоместувањето се одредува според врстата на употребеното средство и бројот на часовите што се потребни за сузбивање на плевелите;

— за употреба на кола и добиточна запрега: бројот на часовите нужни да се изврши одредената работа и паричниот износ за секој час го одредува народниот одбор на општината по предлог од стручна комисија, а според локалните услови;

— за моторните возила, во колку се тие сопственост на претпријатие или задруга, надоместувањето ќе се изврши по доставената сметка. Во колку тие се сопственост на приватно лице, исплатата исто така ќе се изврши по доставената сметка и калкулација;

— за употреба на апаратите, прскалиците и други технички средства, за основ се зема амортизацијата, а кај моторните апарати и потрошениот погонски материјал;

— за косачи и други лица кои ќе се ангажираат за сузбивање на плевелите, надоместувањето ќе го одреди народниот одбор на

општината спрема локалните услови, но тоа не може да биде помало од просечната дневна заработувачка во тој временски период на земјоделски работник во соодветниот реон.

Член 3

За извршувањето на оваа уредба, по потреба, поблиски прописи донесува републичкиот орган надлежен за земјоделството.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 134

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

116.

На основа чл. 71 точ. 4 и чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општествено-то и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ
НА РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКА
ИНСПЕКЦИЈА**

Член 1

Во член 9 од Уредбата за оснивање на Рударско-металуршка инспекција („Службен весник на НРМ“ бр. 31/55) став 1 се менува и гласи:

„Против решенијата на рударско-металуршкиот инспектор може да се изјави жалба до надлежниот републички орган за индустрија“.

Член 2

По член 9 се додава нов член 9а, кој гласи:

„Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок рударската односно металуршката стопанска организација:

1) која пречи рударско-металуршкиот инспектор да врши надзор над техничката состојба на рударските и металуршките објекти, како и постројките во градба и експлоатација во јами и на површини;

2) која во одредениот рок не постапи по наредбите и упатствата издадени од рударско-металуршкиот инспектор.

За дејствие од претходниот став ќе се казни одговорното лице на рударската односно металуршката стопанска организација со парична казна до 10.000 динари“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 132

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

117.

На основа глава XIX, точка 5 од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1956 година, Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО НА ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ**

I.

1. Од средствата на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството се доделуваат средства на фондовите за унапредување на шумарството на околиците и тоа:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) на фондот на Скопска околија | 25,000.000 дин. |
| 2) на фондот на Тетовска околија | 1,900.000 дин. |
| 3) на фондот на Охридска околија | 7,300.000 дин. |
| 4) на фондот на Битолска околија | 7,200.000 дин. |
| 5) на фондот на Кумановска околија | 18,900.000 дин. |
| 6) на фондот на Штипска околија | 28,700.000 дин. |

ВКУПНО: 29,000.000 дин.

2. Сретсвата од точка 1 се доделуваат како намењски и неповратни кредити и можат да се користат исклучиво за пошумување и ресуреција, со тоа што средствата на фондот на Скопска околија можат да се употребат исклучиво за објектот „Водно“, во Охридска околија за објектот „Галичица“, а во Штипска околија за објектот „Овче Поле“, до висина од 20,0000.000 динари.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 137

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

118.

На основа глава XVIII точка 2, дел I од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1956 година, Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА КОНТИГЕНТИРАЊЕ НА ДРВНАТА
МАСА ЗА СЕЧЕЊЕ ВО 1956 ГОДИНА**

Член 1

Сечењето на дрвната маса во шумите со кои управуваат шумските стопанства и националните паркови на територијата на Народна Република Македонија во 1956 година ќе се врши по контингенти (етати).

Член 2

Контингентите од дрвната маса (етати) што можат да се сечат во шумите со кои управуваат шумските стопанства и националните паркови на територијата на Народна Република Македонија, се определуваат:

Р. бр.	Шумско стопанство (национален парк)	Един. мера	Контингент дрвна маса
1.	Шумско стопанство—Скопје	м³	20.000
2.	Шумско стопанство—Тетово	м³	15.000
3.	Шумско стопанство—Гостивар	м³	15.000
4.	Национален парк —Маврово	м³	19.000
5.	Шумско стопанство—Дебар	м³	10.000
6.	Шумско стопанство—Струга	м³	12.000
7.	Шумско стопанство—Охрид	м³	14.000
8.	Шумско стопанство—Ресен	м³	14.000
9.	Шумско стопанство—Кичево	м³	55.000
10.	Шумско стопанство—Брод	м³	38.000
11.	Шумско стопанство—Витола	м³	23.000
12.	Шумско стопанство—Прилеп	м³	23.000
13.	Шумско стопанство—Д. Хисар	м³	16.000
14.	Национален парк —Пелистер	м³	2.000
15.	Шумско стопанство—Т. Велес	м³	14.000
16.	Шумско стопанство—Кавадарци	м³	52.000
17.	Шумско стопанство—Гевгелија	м³	28.000
18.	Шумско стопанство—Куманово	м³	14.000
19.	Шумско стопанство—К. Паланка	м³	21.000
20.	Шумско стопанство—Штип	м³	8.000
21.	Шумско стопанство—Кочани	м³	61.000
22.	Шумско стопанство—Берово	м³	28.000
23.	Шумско стопанство—Делчево	м³	8.000
24.	Шумско стопанство—Струмица	м³	28.000
25.	Шумско стопанство—Радовиш	м³	15.000

Член 3

Сечењето на дрвните маси во 1956 година до висината на определените контингенти со претходниот член ќе се врши спрема предлозите за сечење дадени од шумските стопанства, односно националните паркови, претходно одобрени од републичкиот орган на управата надлежен за работите на шумарството.

Член 4

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок стопанската организација која ќе допушти да биде пречекорен контингентот што и е одобрен со член 2 од оваа уредба, доколку дејството не е кривично дело.

Одговорното лице во стопанската организација за дејство од претходниот став ќе се казни со парична казна до 10.000 днари, доколку дејството не е кривично дело.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето на „Службен весник на Народна Република Македонија“ кога престанува да важи Уредбата за сеча на дрвна маса во 1955 година ИС бр. 20/55 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 9/55 год.).

ИС бр. 136

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

119.

На основа член 78 и 82 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/56 год.) и чл. 7 и 39 од Основната уредба за уставните со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53 год.), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА ШУМСКИТЕ СТОПАНСТВА

I.

Добивката на шумските стопанства ќе се распределува како следува:

10% на стопанството

90% на околицата.

II.

Средствата од претходната точка што остануваат на шумското стопанство, се распределуваат така што по 50% уплатуваат во фондот за наградување на работниците и службениците и 50% во фондот за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки.

III.

Од средствата одредени за наградување на работниците и службениците еден дел задолжително се распределува во вид на премии.

IV.

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

ИС бр. 138

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с.р.

120.

На основа член 2 став 3 од Законот за сузбивање и уништување на плевелите („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЛЕВЕЛНИ РАСТЕНИЈА КОИ СЕ ПРОГЛАСУВААТ ЗА МНОГУ ШТЕТНИ

I.

Во смисла на Законот за сузбивање и уништување на плевелите, како многу штетни плевелни растенија за обработливите површини се сметаат:

1) За детелиништа, луцеришта и граор:

Свиларка, вилина косица (*Cuscuta sp.*)

2) За житни култури:

Диви граори, глушини (*Vicia sp.*)

Паламиди, осет (*Cirsium arvense*)

Дива репица (*Raphanus raphanistrum*)

Див бос (*Sambucus ebulus*)

Чички (*Xanthium sp.*)

Див синап (*Sinapis arvensis*)

3) За окопни нивски и градинарски култури:

Свиларка, вилина косица (*Cuscuta sp.*)

Чума (*Orobancha sp.*)

Штир (*Amaranthus retroflexus*)

Лободи (*Chenopodium sp.*)

Паламиди, осет (*Cirsium arvense*)

Повивка, славец (*Convolvulus arvensis*)

Див синап (*Sinapis arvensis*)

Див овес (*Avena fatua*)

II.

Како многу штетни плевелни растенија за пасиштата се сметаат:

Млечки (*Euphorbia sp.*)

Чички (*Kanthium sp.*)

Магарешки трње (*Cardus sp.* и *Cirsium sp.*)

Чалуја (*Paliurus scudeatus*)

Смреки (*Juniperus sp.*) за неерозивни терени.

Врес (*Tamatis sp.*)

III.

Како многу штетни плевелни растенија за необработивите земјишта (покрај пасиштата, меѓите, каналите, железничките пруги, реки и сл.) се сметаат:

Чички (*Xanthium sp.*)

Див бос (*Sambucus ebulus*)

Татула (*Datura stramonium*)

Буника (*Huoscumamus nigr*)

Паламиди, осети (*Cirsium sp.*)

Трње (*Cardus sp.*)

Див патлицан (*Solanum dulcamara*)

Лободи (*Chenopodium sp.*)

Млечки трња (*Sonohus sp.*)

Булка Тутеника (*Papaver rhoeas*)

Свиларка, вилина косица (*Cuscuta sp.*)

Диво просо (*Echiochloa Crus galii*)
Повивка (*Convolvulus arvensis*)
Млечки (*Euphorbia sp.*)

IV.

Ова решение влегува во сила петнаесеттиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 141
30 мај 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

121.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за порои, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

I.

Подрачјата во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

Реонот „МОЖДИВЊАК-КРКЉА“, Кривопаланачка општина, околија Кумановска во атарот на селата Мождивњак, Борово, Конопница, Мартиница, Дурачка Река, Станци, Кошари, Бас, Варавиште и Кркља, месностите: „Моштеница“, „Вучји Рупи“, „Мождивњачка Река“, Боровска Река“, „Колемек“, „Гражданици“, „Мацов Дол“, Марикин Дол“, „Баба Ложин Дол“, „Грешнарски Дол“, „Заечки Дол“, „Конопничка Река“, „Цветанов Дол“, „Длабоки Дол“, „Вучји Дол“, „Грамаѓе“, „Скарлева“, „Цигански Дол“, „Нормалија“, „Дурачка Река“, „Станечка Река“, „Самоковски Дол“, „Костурин Дол“, „Бабин Дол“, „Пашин Дол“, „Шестачки Дол“, „Илијен Кладенец“, „Дервендиски Дол“, „Баба Цветин Дол“ и „Кркљанска Река“ во следните граници:

а) од исток почнува од кота 1392 (средно брдо) оди на кота 1461 од каде слегува на кота 1928 па се до котата на Крива река 820 кај местото наречено „Димов Хан“;

б) од југ почнува од кота 1392 (средно брдо) потоа оди на кота 1188 од каде по патот на вододелницата на кота 1645 (Костадиница), оди од влашки куќи до кота 1447 а од тука оди по патот што води на кота 1212;

в) од запад: почнува од кота 1212 па по границата измеѓу селата Мождивњак и Псача се спушта на кота 560 (стажин) од каде оди по течението на Моштеничка Река се до нејзиното устие во Крива Река над Чифте Хан;

г) од север: границата оди по течението на Крива Река почнувајќи од Димов Хан заклучно до устието на Моштеничка Река во Крива Река.

П.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување, Народниот одбор на Кривопаланачка општина (Кумановска околија) ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во многугодишни земјоделски култури на оние земјоделски поврвници кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 142
30 мај 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

122.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за порои, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

I.

Подрачјата во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

Реонот „БЕЉАКОВЦЕ“ општина Клечевска, Кумановска околија во атарот на селата Новоселане, Зубовце, Косматац, Мургаш, Пљачинце, Клечевце, Довезенце, Коњух, Бељаковце, Стрезовце, Облавце, Орах, Алинце, Пендак, Димонце и Војник и еден дел од населбата Страцин, месностите: „Дренак“, „Страцин“, „Курлевци“, „Икула“, во следните граници:

Границата на ова подрачје почнува од устието на Петрошница во Пчиња (кота 307) оди по течението на Петрошница на североисток преку кота 476 — Расје правејќи лук на југ од каде продолжува кон север и избива на кота 671 кај м. зв. Дрњак и кота 695 кај м. зв. Козленица и завршува на кота 632 кај местото звано Дабици. Од тука продолжува кон исток па потоа оди на југ преку котите 970 и 802 зафаќајќи еден дел од населбата Страцин и избива на високи рид кота

844. Понатаму одејќи по јужната страна на подрачјето границата минува преку котите 770 и 825, ја минува реката Крива јужно од Курлевци кота 346 па преку кота 426 проаѓа преку населбата Ресавци кота 707, оди на гребенот Липац и избива на Билото кај котите 350 и 421 па по реката Лука до влезот на истата во Пчиња. Од тука границата оди по западната страна на подрачјето се по течението на реката Пчиња на север до полазната точка — кота 307.

II

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување, Народниот одбор на Клевеска општина (Кумановска околија) ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во многугодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 144

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

123.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а по предлог на Републичката управа за порои, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

I.

Подрачјата во кои стрмните земјишта се подложни на смивање и одронување се следните:

Реонот „ДОВРОВЕНСКИ“, Битолска околија во атарот на селата Добровени, Совач, Живојно, Бач и Скочивир, месностите: „Шап карица“, „Чешало“, „Потка“, „Прличуги“, „Рогаш“, „Путемел“, „Глава“, „Крстец“, „Шилково“, „Рудина“, „Старков гроб“, „Спанчево“ и „Врх“, во следните граници:

Од раскрсницата на Добровенскиот пат и стариот војнички пат за с. Живојно оди североисточно по патот за село Добровени, врви низ самото село, продолжува во исти смер по патот, а при тоа врвејќи северозападно за околу 300 м. од кота 675 и за

околу 500 м. од кота 734 се до местото каде што патот се дели од река Црна. Од тука скренува на југоисток по гребенот на месноста „Врх“ преку кота 1106, продолжува по гребенот на месноста „Спанчево“ во исти смер излегува на кота 1256. Од таму по гребенот „Старков гроб“ излегува на тригометар 1876 каде излегува на југословенско-грчката граница. Од тригометар 1876 свртува на југозапад и оди се по државната граница помеѓу Југославија и Грција врвејќи по котите 1696, 1252, 1348, 1148 и 814 и излегува на стариот војнички пат за село Живојно. Од таму свртува на северозапад оди се по патот, врви низ село Живојно и излегува на почетната точка — патот за село Добровени.

II.

Согласно член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување, Народниот одбор на општина Бистрица (Битолска околија) ќе направи план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во многугодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 143

30 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАОТЧИСКИТЕ
ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 11939 од 28-X-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 461, рег. бр. 454 занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Лазар Талевски, со седиште во Титов Велес, ул. „В. Караџов“ бр. 81. Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Талевски. (711)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Охрид, бр. 8048 од 16-VII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 301, рег. бр. 301, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Вангел Рупески, со седиште во Охрид, ул. „К. Радин“ бр. 12. Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Рупески. (712)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Охрид, бр. 6965 од 17-VI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 302, рег. бр. 302, занаетчикиот дуќан под фирма: Бербер Ибраим Зекирија Муштева, со седиште во Охрид, ул. „Рузвелт“ бр. 6. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим Зекирија Муштева. (713)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Идадија — Скопје, бр. 341/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 2, занаетчикиот дуќан под фирма: Кројач Павле Божиновски, со седиште во Скопје, ул. „339“ бр. 90. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Божиновски. (714)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кавадарци, бр. 4784/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 215—216, на страна 108, занаетчикиот дуќан под фирма: Гринчар Драгољуб Манчиќ, со седиште во Кавадарци. Предмет на работата на дуќанот е: гринчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгољуб Манчиќ. (715)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината „Идадија“—Скопје, бр. 800/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под бр. 3, занаетчикиот дуќан под фирма: Столар Русев Спасев Младен, со седиште во Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 51. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Русев Спасев Младен. (716)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Дебар, бр. 751 од 27-IX-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 329, рег. бр. 184, занаетчикиот дуќан под фирма: Бербер Чутра Шукри Назим, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чутра Шукри Назим. (717)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Дебар, бр. 8313 од 21-IX-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 331, рег. бр. 185, занаетчикиот дуќан под фирма: Волновлачар Селим Аци Папранику, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селим Аци Папранику. (718)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Дебар, бр. 392 од 20-IX-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 186, занаетчикиот дуќан под фирма: Ориенталски слаткар Косоврасти Б. Амедан, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Косоврасти Б. Амедан. (719)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кочани, бр. 3043 од 14-XI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2, занаетчикиот дуќан под фирма: Кројач Кирил Јованов Иванов, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на машки алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Јованов Иванов. (723)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кочани, бр. 3044 од 14-XI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчикиот дуќан под фирма: Бербер Илија Стефанов Григоров, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Стефанов Григоров. (724)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 4480 од 26-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 7, занаетчикиот дуќан под фирма: Кројач Стефан Стојанов Ристов, со седиште во Св. Николе, ул. „Лазар Колишевски“. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Стојанов Ристов. (725)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Струга, бр. 4176/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, занаетчикиот дуќан под фирма: Кројач Илија Јаковчев Скепароски, со седиште во с. Волино. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Јаковчев Скепароски. (726)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 629 од 26-XI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 5, занаетчикиот дуќан под фирма: Тапетар Бошкови Н. Благоја, со седиште во Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 13. Предмет на работата на дуќанот е: тапетарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошкови Н. Благоја. (727)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Идадија — Скопје, бр. 496 од 17-XI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Козметичар Градчанец Ангелов Панче, со седиште во Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 15. Предмет на работата на дуќанот е: козметичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Градчанец Ангелов Панче. (728)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Штип, бр. 3582 од 5-XII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 253, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар Борис Коцев Музелов, со седиште во Штип, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Коцев Музелов. (729)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Охрид, бр. 538 од 2-II-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Коста Јовески, со седиште во Охрид, ул. „Г. Делчев“ бр. 26. Предмет на работата на дуќанот е: браварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Јовески. (731)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Охрид, бр. 9157 од 30-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 304, рег. бр. 304, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Коста Андоновски, со седиште во Охрид, ул. „Солун“ бр. 124. Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Андоновски. (732)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Охрид, бр. 10783 од 30-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Крстан Јорданов Богоевски, со седиште во Охрид, ул. „Рузвелт“ бр. 119. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крстан Јорданов Богоевски. (733)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Штип, бр. 743 од 20-IX-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 252, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Камче Тодев Панов, со седиште во Штип, ул. „Кочо Рацин“ бр. 10. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Камче Тодев Панов. (734)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 752/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Методија Христов Ангеловски, со седиште во Скопје, ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 38. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Христов Ангеловски. (735)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кочани, бр. 3641 од 1-XII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Петар Јанев Стоименов, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Јанев Стоименов. (736)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кочани, бр. 3642 од 5-XII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Иван Панчев Иванов, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Панчев Иванов. (737)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 4594 од 4 април 1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 448, рег. бр. 441, занаетчискиот дуќан под фирма: Варџија, Симон Иванов Арсов, со седиште во Титов Велес, ул. „Нови Велес“ бр. 24. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на вар.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симон Иванов Арсов. (427)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 3532 од 1 април 1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 423, рег. бр. 423, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Павле Лазаров Василев, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Лазаров Василев. (428)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 20363/54 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 8, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Петре Груевски, со седиште во с. Мислешево. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Груевски. (429)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2364 од 30 март 1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2909, занаетчискиот дуќан под фирма: Автомеханичар Петар Андреја Крумбер, со седиште во Скопје, ул. „Стиф Наумов“ бр. 91. Предмет на работата на дуќанот е: автомеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Андреја Крумбер. (430)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2182/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 2, рег. бр. 2, под име Тушо Гогов, со седиште во Струмица, ул. „Крушевска Република“ бр. 19. (431)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 1130/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 1, рег. бр. 7, под име Динчо Георгиев Чавков, со седиште во Струмица, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 9. (432)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 1400/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 1, рег. бр. 2 под име Тушо Динишев Гошев, со седиште во Струмица, ул. „15 мај“ бр. 10. (433)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2263/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 2, рег. бр. 11, под име Сандо Васев Мицков, со седиште во Струмица, ул. „Цветан Димов“ бр. 20. (434)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 271 од 16 февруари 1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2912, занаетчискиот дуќан под фирма: Радиомеханичарска работилница на Љубомир Атанасов Серафимов, со седиште во Скопје, ул. „Дебарска“ бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: радиомеханичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубомир Атанасов Серафимов. (435)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2883 од 12 јануари 1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2883, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јордан Трајков Стојанов, со седиште во Скопје, ул. „108“ бр. 22. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Трајков Стојанов. (436)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 21086/54 година

е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 326, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Ангел Стојков Тасиќ, со седиште во с. Ново Село. Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Стојков Тасиќ. (437)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 19924/54 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 329, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стојадин Стоилков Стојановски, со седиште во с. Пелинце. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојадин Стоилков Стојановски. (438)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 16953/54 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 327, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Љубе Кузманов Димковски, со седиште во с. Бајловце. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе Кузманов Димковски. (439)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 541/55 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 328, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Имер Цемаилов Идризовски, со седиште во с. Липково. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Имер Цемаилов Идризовски. (440)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 601/55 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 330, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Рамадани Камил Авдираман, со седиште во с. Липково. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадани Камил Авдираман. (441)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Охрид бр. 14049 од 25 декември 1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 290, рег. бр. 290, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Сеит Емрула Мехмед, со седиште во Охрид, ул. „Рузвелт“ бр. 91. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сеит Емрула Мехмед. (442)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2217/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 2,

бр. 13, на име Мито Глигоров Гузелов, со седиште во Струмица, ул. „Белградска“ бр. 11. (443)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2221/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 2, бр. 14 на име Нако Димитров Гузелов, со седиште во Струмица, ул. „Вардарска“ бр. 9. (444)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2224/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 2, бр. 17 на име Аспарух Христов Тодоров, со седиште во Струмица, ул. „5 ноември“ бр. 29. (445)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 1162/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 1, бр. 8 на име Ристо П. Трајков, со седиште во Струмица, ул. „Белградска“ бр. 8. (446)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2222/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 2, бр. 16 на име Борис Глигоров Гузелов, Струмица ул. „Белградска“ бр. 11. (447)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2216/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 3, бр. 15 на име Димитар Динев Милев, со седиште во Струмица, ул. „Светозар Марковиќ“ бр. 17. (448)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 1408/55 година е запишан во регистарот на јавниот превоз со запрежно возило на страна 1, бр. 1 на име Коло Динев Козуров, со седиште во Струмица, ул. „15 мај“ бр. 13. (449)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2000/55 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Наланица Георги Пецев Николов, со седиште во Струмица, ул. „5 ноември“ бр. 28. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Пецев Николов. (450)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица бр. 2379/55 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 599, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Љубе Николов Марковски, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе Николов Марковски. (451)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица бр. 2378/55 година

е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 598, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Димитар Г. Чипевски, со седиште во с. Митрашинци. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Г. Чипевски. (452)

На основа дозволата од Советот за стопанство

на НО на Малешевска околица бр. 2289/55 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 597, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Јован А. Радински, со седиште во Берово. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован А. Радински. (453)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околица бр. 5747 од 20 април 1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 228, рег. бр. 228, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Вело Дамјаноски, со седиште во Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 55. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вело Дамјаноски. (454)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Преспанска околица бр. 37, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 278, рег. бр. 278, занаетчискиот дуќан под фирма: Бичкиџија Ристо Стефан Вр-околица бр. 230, е запишан во регистарот на за-жовски, со седиште во с. Брајчино. Предмет на работата на дуќанот е: бичкиџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Стефан Вржовски. (455)

На основа дозволата од НО на Преспанска околица бр. 230, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 279, рег. бр. 279, занаетчискиот дуќан под фирма: Казаница Вердин Марковски, со седиште во с. Сопотско. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вердин Марковски. (456)

На основа дозволата од НО на Преспанска околица бр. 233, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 282, рег. бр. 282, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Христо Липановски, со седиште во с. Дрмени. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Липановски. (457)

На основа дозволата од НО на Преспанска околица бр. 231, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 280, занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска

работилница на Јован П. Стојановски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован П. Стојановски. (458)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 232, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 281, рег. бр. 281, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Фаик Мустафовски, со седиште во с. Арвати. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик Мустафовски. (459)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 3650, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 283, рег. бр. 283, занаетчискиот дуќан под фирма: Шофер Славе С. Попѓошевски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: шоферски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе Попѓошевски. (460)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија бр. 2517/1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 29, рег. бр. 600, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Васил Ј. Бошначки, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работата на дуќанот е: продавање на сода-вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Ј. Бошначки. (271)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија бр. 2143/55 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 591, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ампо Спасев Витановски, со седиште во с. Селник. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ампо Спасев Витановски. (461)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија бр. 2145/55 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 589, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Љубен Коцев Николовски, со седиште во с. Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубен Коцев Николовски. (462)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија бр. 2144/55 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 590, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Тодор Николов Деспотов, со седиште во с. Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Николов Деспотов. (463)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија бр. 6751/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 592, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ефтим К. Бандалиски, со седиште во с. Двориште. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим К. Бандалиски. (464)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 4944 од 18 април 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 349, рег. бр. 349, занаетчискиот дуќан под фирма: Абација Милан Бошков Јанчиќ, со седиште во с. Умин дол. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на селски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Бошков Јанчиќ. (549)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 7726 од 14-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 348, рег. бр. 348, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Миле Стоев Величковски, со седиште во с. Шопско Рудари. Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Стоев Величковски. (550)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 6969 од 18-IV-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 344, рег. бр. 344, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Миле Стојков Ристовски, со седиште во с. Старо Нагоричане. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Стојков Ристовски. (551)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 9167/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 13, е запишан дуќанот под фирма: Фурнација Јоне Старовски, со седиште во Струга, ул. „27 март“ бр. 67. Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоне Старовски. (552)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 6309 од 10-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 449, рег. бр. 442, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Љубе Р. Петрушев, со седиште во Титов Велес, ул. „М. Михов“ бр. 11. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе Р. Петрушев. (553)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 3994 од 10-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 450, рег. бр. 443, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Димче Нечев, со седиште во Титов Велес, ул. „Коле Цветков“ бр. 18. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Нечев. (554)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 4657, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 54, рег. бр. 389, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ајет Идризов Мемииши, со седиште во с. Врпчишта. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајет Идризов Мемииши. (555)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 12439 од 13-VI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 63, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Пејко Спиоров Стојчевски, со седиште во с. Бабино. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пејко Спиоров Стојчевски. (556)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 12879 од 13-VI-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 64, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Мамут Рустем Ибраим, со седиште во с. Средно Егри. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мамут Рустем Ибраим. (557)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9995 од 9-V-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Ситар Фејзо Шаинов Алиев, без постојано работно место. Предмет на работата е изработување на сита.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејзо Шаинов Алиев. (558)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија бр. 3816/1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 30, рег. бр. 604, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар-сандалџија Ефрем Илиев Иванов, со седиште во Делчево. Предмет на работата на дуќанот е: папучиско-сандалџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефрем Илиев Иванов. (562)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 9387/54 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 93 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Никола Петров Стојанов, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски“. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Петров Стојанов. (563)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 9396/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Киро Василев Поп Иванов, со седиште во Струмица, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 19. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Василев Поп Иванов. (564)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 9538/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 91, занаетчискиот дуќан под фирма: Папучар-сандалџија Тодор Атанасов Џорлев, со седиште во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски“. Предмет на работата на дуќанот е: папучиско-сандалџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Атанасов Џорлев. (565)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 9736/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 94, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Ристо Василев Данев, со седиште во Струмица, ул. „Ванчо Прке“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Василев Данев. (566)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 6560/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 78, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Кирил Лазаров Митев, со седиште во Струмица, ул. „Димитар Влахов“. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Лазаров Митев. (567)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 7446/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Панче Колев Донеv, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче Колев Донеv. (568)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8367/54 Волновла-чарската работилница на Трајче Милошевски, од с. Мраморец, која е регистрирана под рег. бр. 154 при Секретаријатот за стопанство на НО на Охридска околија, се преселува со седиште од с. Мраморец во с. Песочани — Охридска околија. (151)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 21749/54 Ковачката работилница на Садик А. Јусуфовски, од с. Велешта, која е регистрирана под рег. бр. 204 при Секретаријатот за стопанство на НО на Охридска околија, се преселува со седиште од с. Велешта во с. Вевчани, ул. „М. Тито“ бр. 9. (152)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 22689/54 избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 66, занаетчискиот воденичарски дуќан на Земјоделската задруга „Извор“ од с. Воишта, бидејќи престана со работа. (175)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 22688/54 избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 67, занаетчискиот воденичарски дуќан на Земјоделската задруга „Извор“, од с. Воишта, бидејќи престана со работа. (176)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 22691/54 избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 65, занаетчискиот воденичарски дуќан на Земјоделската задруга „Извор“, од с. Воишта, бидејќи престана со работа. (177)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 1386/55 избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 335, занаетчискиот дуќан на Топче Богоев Настевски, ковач, од с. Ново Село, бидејќи истиот престана да работи. (243)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 2240/55 избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан на Флорин Настев Кочовски, абација, од с. Слепче, бидејќи истиот престана да работи. (244)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 8486/55 избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан на Никола Андонов Талев, воденичар, од Битола, бидејќи истиот престана со работа. (475)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 6831/55 избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 461, занаетчискиот дуќан на Рамадан Куртеv Манев, ковач, од с. Живојно, бидејќи истиот престана да работи. (476)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 2629 од 5-III-1955 год. избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 142, занаетчискиот дуќан на Петар Панов Петров, кондурација, од Кочани, бидејќи истиот престана да работи. (504)

СОДРЖИНА

Страна

112. Уредба за работата на семечистателните станици и триерите во јавна употреба и за контролата на семенскиот материјал — —	273
113. Уредба за оснивање Републички фонд за станбена изградба — — — — —	274
114. Уредба за Републичкиот фонд за истражувачки работи — — — — —	276
115. Уредба за надоместување на трошоци на лицата, организациите и установите при спроведување на општи акции за сузби-вање и уништување на плевелите — —	277
116. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за оснивање на Рударско-металуршка инспекција — — — — —	277
117. Одлука за доделување средства од Републичкиот фонд за унапредување на шумарството на фондовите за унапредување на шумарството на народните одбори — —	278
118. Одлука за континентирање на дрвната маса за сечење во 1956 година — — —	278
119. Одлука за распределба на добивката на шумските стопанства — — — — —	279
120. Решение за определување на плевелни растенија кои се прогласуваат за многу штетни — — — — —	279
121. Решение за одредување подрачја подложни на смивање и одронување — — —	280
122. Решение за одредување подрачја подложни на смивање и одронување — — — —	280
123. Решение за одредување подрачја подложни на смивање и одронување — — — —	281